

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 119 год. LXVII | 5 септември 2011, понеделник | Цената на овој број е 190 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2705. Исправка на Одлуката за изменување на Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2011 година.....	2	2711. Правилник за формата и содржината на барањето за донесување на решение за овластување.....	11
2706. Правилник за формата, содржината, начинот и роковите за доставување на извештајот за бројот и вредноста на склучени договори за потрошувачки кредит и договорената годишна стапка на вкупни трошоци.....	2	2712. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за донесување на решение за овластување.....	16
2707. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за упис во регистарот на откупувачи на тутун односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на откупувачи на тутун.....	4	2713. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за донесување на решение за овластување.....	19
2708. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за упис во регистарот на производители на вино односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на производители на вино.....	6	2714. Правилник за начинот на евидентирање на заостанатите количини на ѓубриња и суровини кои не можат да се преформулираат, од кои не може да се произведуваат ѓубриња, како и нивните пакувања, заради собирање, сместување и уништување.....	23
2709. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за упис во регистарот на индивидуални земјоделци односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот.....	8	2715. Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на бремени работнички, работнички кои неодамна се породиле или дојат(*).....	24
2710. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за дозвола за увоз на паралелниот производ односно недонесување на решение за одбивање на барањето за дозвола за увоз на паралелниот производ.....	9	2716. Правилник за начинот на спроведување на стручниот испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар.....	28
		2717. Правилник за потребната документација за добивање дозвола за работа како овластен актуар.....	31

	Стр.		Стр.
2718. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1).....	33	2721. Одлука за утврдување на содржина на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на трговско друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги текома ДОО Штип.....	41
2719. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	35	2722. Одлука за престанок на функцијата член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	48
2720. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Еуродизел БС.....	35	2723. Оглас за избор на јавни обвинители...	48
		2724. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец август 2011 година.....	48
		Огласен дел	1-32

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2705.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за изменување на Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2011 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2011, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ И МЕНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА ЗА 2011 ГОДИНА

Во член 1, точка 2 од Одлуката, Табелата се дополнува со два тарифни става:

8528 71 91 00	----Апарати со микропроцесорски уреди во кои е вграден модем за поддршка на Интернет, и со функција на интерактивна размена на информации, погодни да примаат телевизиски сигнали (сет-топ кутии со комуникациска функција, вклучувајќи ги оние во кои е вграден уред со функција на снимање или репродукција, под услов тие да го задржат карактерот на сет-топ кутии кои имаат комуникациска функција)	5	p/st
8528 71 99 00	---- Други	5	p/st

Бр.51-3948/2
1 септември 2011 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

2706.

Врз основа на член 28 став (4) од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2011), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА БРОЈОТ И ВРЕДНОСТА НА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ И ДОГОВОРЕНАТА ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината, начинот и роковите за доставување на извештајот за бројот и вредноста на склучени договори за потро-

шувачки кредит и договорената годишна стапка на вкупни трошоци од страна на кредиторите кои работат врз основа на дозвола за основање и работа издадена од министерот за финансии.

Член 2

Извештајот за бројот и вредност на склучени договори за потрошувачки кредит и договорената годишна стапка на вкупни трошоци се поднесува на образец во А-4 формат на бела хартија.

Формата и содржината на образецот од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Извештајот за бројот и вредноста на склучени договори за потрошувачки кредит и договорената годишна стапка на вкупни трошоци се доставува во печатена и електронска форма.

Член 4

Кредиторите кои работат врз основа на дозвола за основање и работа издадена од министерот за финансии до Министерството за финансии двапати годишно и тоа најдоцна до 15 јануари во тековната година за периодот од 1 јули до 31 декември од претходната година и најдоцна до 15 јули во тековната година за периодот од 1 јануари до 30 јуни од тековната година доставуваат извештај за бројот и вредноста на склучени договори за потрошувачки кредит и договорената годишна стапка на вкупни трошоци.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 12-24103/3
19 август 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ПРИЛОГ

Назив на подносителот на извештајот _____
 Седиште _____
 Контакт податоци (тел/факс, е-адреса) _____
 ЕМБС _____

**Извештај за број и вредност на склучени договори за потрошувачки кредит и
 договорена годишна стапка на вкупни трошоци
 за периодот од _____ до _____**

Р. бр.	Опис на позиција	Број на склучени договори	Вредност на склучени договори (во денари) ¹⁾	Просечна пондерирана договорена годишна стапка на вкупни трошоци (во %, со две децимали)	
				Краткорочни	Долгорочни
1	2	3	4	5	6
1	Потрошувачки кредити				
2	Кредити врз основа на издадени кредитни картички				
3	Кредити врз основа на договори за финансиски лизинг				
4	Вкупен број на склучени договори во периодот				
5	Вкупна вредност на склучени договори во периодот				

Во _____,
 на _____, 20____

М.П.

Одговорно лице

¹⁾ Кога износот во кредитниот договор е изразен во странска валута потребно е овој износ да се пресмета во денари по средниот курс на Народна банка на денот на склучувањето на кредитниот договор

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**2707.**

Врз основа на член 22 став (5) од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија,, бр. 24/06 , 88/08, 31/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ НА ТУТУН ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ НА ТУТУН****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за упис во регистарот на откупувачи на тутун односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на откупувачи на тутун во рокот утврден во член 22 став (3) од Законот за тутун и тутунски производи.

Член 2

(1) Барањето заради недонесување на решение за упис во регистарот на откупувачи на тутун односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на откупувачи на тутун во рокот утврден во член 22 став (3) од Законот за тутун и тутунски производи се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение за упис во регистарот на откупувачи на тутун односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на откупувачи на тутун“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија,,.

Бр. 03-6557/1

23 август 2011 година

Скопје

Министер,

Љупчо Димовски, с.р.

ДО
Писарницата на министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство

Прилог

Б А Р А Њ Е

заради недонесување на решение за упис во регистарот на откупувачи на тутун
односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во
регистарот на откупувачи на тутун

Од _____
(назив на правното лице/име и презиме на физичко лице)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 22 став (3) од Законот за тутун и тутунски
производи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи
по барањето за упис во регистарот на откупувачи на тутун поднесено под број
_____ од _____ до Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, чија копија се доставува во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

2708.

Врз основа на член 30 став (7) од Закон за виното („Службен весник на Република Македонија,, бр.50/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВИНО ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВИНО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за упис во регистарот на производители на вино односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на производители на вино во рокот утврден во член 30 став (5) од Закон за виното.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување решение за упис во регистарот на производители на вино односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.03-6557/2

15 август 2011 година

Скопје

Министер,

Љупчо Димовски, с.р.

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради недонесување решение за упис во регистарот на
производители на вино односно недонесување на решение за
одбивање на барањето за упис во регистарот

Од _____
(назив на правното лице/име и презиме на физичко лице)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 30 став (9) од Законот за виното министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за упис во регистарот на производители на вино, поднесено под број _____ од _____ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, чија копија се доставува во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател,

_____.

2709.

Врз основа на член 20 став (6) од Законот за вршење на земјоделска дејност („Службен весник на Република Македонија, бр.11/02, 89/08, 116/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС
ВО РЕГИСТАРОТ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за упис во регистарот на индивидуални земјоделци односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот во рокот утврден во член 20 став (4) од Законот за вршење на земјоделска дејност.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение за упис во регистарот на индивидуални земјоделци односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија,„.

Бр.03-6557/3
15 август 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО
Писарницата на министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради недонесување на решение за упис во регистарот на индивидуални
земјоделци односно недонесување на решение за одбивање на барањето
за упис во регистарот

Од _____

_____ (назив на правното лице/име и презиме на физичко лице)

_____ (седиште на правното лице/адреса на физичко лице)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 20 став (8) од Законот за за вршење на земјоделска дејност министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за упис во регистарот на индивидуални земјоделци, поднесено под број _____ од _____ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, чија копија се доставува во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

2710.

Врз основа на член 28 став (13) од Законот за производи за заштита на растенијата („Службен весник на Република Македонија, бр. 110/07,20/09,17/11 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ НА ПАРАЛЕЛНИОТ ПРОИЗВОД ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ НА ПАРАЛЕЛНИОТ ПРОИЗВОД

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за дозвола за увоз на паралелниот производ односно недонесување на решение за одбивање на барањето за дозвола за увоз на паралелниот производ во рокот утврден во член 28 став (3) од Законот за производи за заштита на растенијата.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение за дозвола за увоз на паралелниот производ односно недонесување на решение за одбивање на барањето за дозвола за увоз на паралелниот производ“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија,,.

Бр.03-6557/4

15 август 2011 година

Скопје

Министер,

Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство

БАРАЊЕ

заради недонесување на решение за дозвола за увоз на паралелниот производ
односно недонесување на решение за одбивање на барањето за дозвола за увоз
на паралелниот производ

Од _____
(назив на правното лице/име и презиме на физичко лице)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 28 став (15) од Законот за производи з
заштита на растенијата министерот за земјоделство, шумарство и водостопанств
да постапи по барањето за донесување решение за дозвола за увоз н
паралелниот производ, поднесено под број _____о,
_____ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанств
чија копија се доставува во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

_____.

2711.

Врз основа на член 15 став (5), член 33 став (5), член 122 став (5) и член 139 став (5) од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“, бр.140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за донесување на решение за овластување од член 14, член 32, член 121 и член 138 од Законот за квалитет на земјоделски производи.

Член 2

(1) Барањето за донесување на решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на житата и оризот кои се ставаат во промет се поднесува на образец: „Барање за донесување на решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на житата и оризот кои се ставаат во промет“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис на просториите, опремата и стручен кадар за вршење на работите со кои располага подносителот на барањето, потребната документација што ја доставува, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

(1) Барањето за донесување на решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на храната за животни од животинско потекло кои се ставаат во промет, се поднесува на образец: „Барање за донесување решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на храната за животни од животинско потекло кои се ставаат во промет“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис на просториите, опремата и

стручен кадар за вршење на работите со кои располага подносителот на барањето, потребната документација што ја доставува, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 4

(1) Барањето за донесување на решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на производите од пчели кои се ставаат во промет, се поднесува на образец: „Барање за донесување на решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на производите од пчели кои се ставаат во промет“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог 3 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис на просториите, опремата и стручен кадар за вршење на работите со кои располага подносителот на барањето, потребната документација што ја доставува, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 5

(1) Барањето за донесување на решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на суровото млеко и производите од млеко кои се ставаат во промет, се поднесува на образец: „Барање за донесување на решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на суровото млеко и производите од млеко кои се ставаат во промет“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог 4 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис на просториите, опремата и стручен кадар за вршење на работите со кои располага подносителот на барањето, потребната документација што ја доставува, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.03-6557/5
15 август 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1

До
Министерството за земјоделство
шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

за донесување на решение за овластување на лабораторија за вршење на
анализа и суперанализа на квалитетот на житата и оризот кој се ставаат во промет

Од _____
(назив на правното лице/име и презиме на физичко лице)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице)

Краток опис на просториите, опремата и стручен кадар за вршење на работите со
кои располага подносителот на барањето:

Во прилог на барањето ја доставувам следната потребна документација:

Датум и место на поднесување

Барател

_____.

Прилог 2

До
Министерството за земјоделство
шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

за донесување на решение за овластување на лабораторија за вршење на
анализа и суперанализа на квалитетот на храната за животни од животинско
потекло кои се ставаат во промет

Од _____
(назив на правното лице/име и презиме на физичко лице)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице)

Краток опис на просториите, опремата и стручен кадар за вршење на работите со
кои располага подносителот на барањето:

Во прилог на барањето ја доставувам следната потребна документација:

Датум и место на поднесување

_____.

Барател

Прилог 3

До
Министерството за земјоделство
шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

за донесување на решение за овластување на лабораторија за вршење на
анализа и суперанализа на квалитетот на производите од пчели кои се ставаат во
промет

Од _____
(назив на правното лице/име и презиме на физичко лице

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице

Краток опис на просториите, опремата и стручен кадар за вршење на работите со
кои располага подносителот на барањето:

Во прилог на барањето ја доставувам следната потребна документација:

Датум и место на поднесување

Барател

_____.

Прилог 4

До
Министерството за земјоделство
шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

за донесување на решение за овластување на лабораторија за вршење на
анализа и суперанализа на квалитетот на производите од суровото млеко кои се
ставаат во промет

Од _____
(назив на правното лице/име и презиме на физичко лице

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице

Краток опис на просториите, опремата и стручен кадар за вршење на работите со
кои располага подносителот на барањето:

Во прилог на барањето ја доставувам следната потребна документација:

Датум и место на поднесување

Барател

_____.

2712.

Врз основа на член 10 став (5) од Законот за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на Република Македонија, бр.103/08 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за овластување за вршење на работите од член 8 и 9 од Законот за хидрометеоролошка дејност односно недонесување на решение за одбивање на барањето за донесување решение за овластување во рокот утврден во член 10 став (3) од Законот за хидрометеоролошка дејност.

Член 2

(1) Барањето заради недонесување на решение за овластување односно недонесување решение за одбивање на барањето за донесување решение за овластување за вршење на работите на истражување на атмосферата, климата, водите и почвата се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување за вршење на работите на истражување на атмосферата, климата, водите и почвата“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

(1) Барањето заради недонесување на решение за овластување односно недонесување решение за одбивање на барањето за донесување решение за овластување за вршење на работите на примена на метеорологијата и хидрологијата се поднесува на образец : „Барањето заради недонесување на решение за овластување односно недонесување решение за одбивање на барањето за донесување решение за овластување за вршење на работите на примена на метеорологијата и хидрологијата, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија,,.

Бр.03-6557/6
15 август 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување за вршење на работите на истражување на атмосферата, климата, водите и почвата

Од _____
(назив на правното лице/име и презиме на физичко лице)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 10 став (7) од Законот за хидрометеоролошка дејност министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за донесување на решение за овластување за вршење на работите на истражување на атмосферата, климата, водите и почвата, поднесено под број _____ од _____ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, чија копија се доставува во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

Прилог 2

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување за вршење на работите на примена на метеорологијата и хидрологијата

Од _____

(назив на правното лице/име и презиме на физичко лице)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 10 став (7) од Законот за хидрометеоролошка дејност министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за донесување на решение за овластување за вршење на работите на примена на метеорологијата и хидрологијата, поднесено под број _____ од _____ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, чија копија се доставува во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

2713.

Врз основа на член 15 став (5), член 33 став (5), член 122 став (5) и член 139 став (5) од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“, бр.140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВ-
ЛАСТУВАЊЕ ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањата заради недонесување на решение за овластување од член 14, член 33, член 122 и член 139 од Законот за квалитет на земјоделски производи односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување во рокот утврден во член 15 став (3), член 33 став (3), член 122 став (3) и член 139 став (3) од Законот за квалитет на земјоделски производи.

Член 2

(1) Барањето заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на житата и оризот кои се ставаат во промет, се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на житата и оризот кои се ставаат во промет“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

(1) Барањето заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на храната за животни од животинско потекло кои се ставаат во промет, се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на храната за животни од животинско потекло кои се ставаат во промет“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 4

(1) Барањето заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на производите од пчели кои се ставаат во промет се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на производите од пчели кои се ставаат во промет“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог 3 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 5

(1) Барањето заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на суровото млеко и производите од млеко кои се ставаат во промет, се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на суровото млеко и производите од млеко кои се ставаат во промет“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог 4 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.03-6557/7
15 август 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на житата и оризот кои се ставаат во промет

Од _____
(назив на правното лице/име и презиме на физичко лице

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 15 став (7) од Законот за квалитет на земјоделски производи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за донесување на решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на житата и оризот кои се ставаат во промет, поднесено под број _____ од _____ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство чија копија се доставува во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

Прилог 2

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на храната за животни од животинско потекло кои се ставаат во промет

Од _____
(назив на правното лице/име и презиме на физичко лице)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 33 став (7) од Законот за квалитет на земјоделски производи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за донесување на решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на храната за животни од животинско потекло кои се ставаат во промет, поднесено под број _____ од _____ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство чија копија се доставува во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

_____.

Прилог 3

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на производите од пчели кои се ставаат во промет

Од _____
(назив на правното лице/име и презиме на физичко лице

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 122 став (7) од Законот за квалитет на земјоделски производи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за донесување на решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на производите од пчели кои се ставаат во промет, поднесено под број _____ од _____ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство чија копија се доставува во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

_____.

Прилог 4

ДО

Писарницата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на суровото млеко и производи од млеко кои се ставаат во промет

Од _____

(назив на правното лице/име и презиме на физичко лице

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 139 став (7) од Законот за квалитет на земјоделски производи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да постапи по барањето за донесување на решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на суровото млеко и производи од млеко кои се ставаат во промет, поднесено под број _____ од _____ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство чија копија се доставува во прилог.

Датум и место на поднесување

Барател

2714.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за гѓубриња („Службен весник на Република Македонија” бр. 110/07, 20/09 и 17/11) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ЗАОСТАНАТИТЕ КОЛИЧИНИ НА ГЃУБРИЊА И СУРОВИНИ КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ ПРЕФОРМУЛИРААТ, ОД КОИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ГЃУБРИЊА, КАКО И НИВНИТЕ ПАКУВАЊА, ЗАРАДИ СОБИРАЊЕ, СМЕСТУВАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на евидентирање на гѓубрињата на заостанатите количества од гѓубриња и суровини кои не можат да се преформулираат, од кои не може да се произведуваат гѓубриња, како и нивните пакувања, заради собирање, сместување и уништување на пропишан начин.

Член 2

Евидентирањето на заостанатите количини ѓубриња, суровини и пакувања на ѓубриња се врши на начин со кој се утврдуваат:

- видот на заостанатите количини на ѓубриња суровини и пакувања на ѓубриња;
- количините на заостанатите ѓубриња, суровини и пакувања на ѓубриња; и
- адресите или локациите на кои се сместени заостанатите количини на ѓубриња, суровини и пакувања на ѓубриња.

Член 3

При евиденцијата заостанатите количини на ѓубриња, суровини и пакувања на ѓубриња, се сместуваат во магацински простор, одвоено од другите ѓубриња, суровини и пакувања на ѓубриња, чија подлога и ѕидови се изолирани со керамички плочки заради заштита од влага а плафонот е изолиран со мрсна боја заради заштита од штетни микроорганизми (загадувачи); има соодветна вентилација, обезбедена со филтри заради проветрување; температурата во просторијата е од 8° С до 18° С; има услови за одржување на влага 40% минимална до максимално 50%; и вратата херметички се затвора.

Член 4

Лицата кои се вклучени во постапката на евидентирање на заостанатите количини на ѓубриња, суровини и пакувања на ѓубриња треба да бидат опремен со: заштитна облека-комбинизон; заштитни очила, или заштита за очите во комбинација со заштитната маска за дишење; соодветни ракавици; соодветни чизми; и заштитна капа.

Член 5

При евидентирањето заостанатите количини на ѓубриња и суровини на ѓубриња од кои не можат да се произведуваат ѓубриња, треба да бидат сместени во магацински простор за натамошно уништување.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-471/3
јули 2011 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2715.

Врз основа на член 47 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА БРЕМЕНИ РАБОТНИЧКИ, РАБОТНИЧКИ КОИ НЕОДАМНА СЕ ПОРОДИЛЕ ИЛИ ДОЈАТ(*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат минималните барања за безбедноста и здравјето при работа на бремените работнички и работничките кои неодамна се породиле или дојат.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење:

1. “Бремена работничка” е бремена работничка која, заради остварување на нејзините права и заштита на нејзиното здравје или здравјето на детето, го информирала работодавачот за нејзината состојба.

* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 92/85/ЕЕЗ на Советот од 19 октомври 1992 година за воведување на мерки за подобрување на безбедноста и здравјето при работа на бремените работнички и работнички кои неодамна се породиле или дојат (десетта поединечна Директива во смисла на член 16 (1) од Директивата 89/391/ЕЕЗ).

2. “Работничка која неодамна се породила” е работничка која неодамна се породила и ги користи правата согласно Законот за работните односи.

3. “Работничка која дои” е работничка која поради доење до наполнета една година на детето ги користи правата согласно Законот за работните односи, ако за тоа го известила работодавачот.

Член 3

(1) За сите активности кои можат да вклучат специфичен ризик поврзан со изложеност на бремените работнички, работничките кои неодамна се породиле или дојат на штетното дејство на физички, хемиски, биолошки агенси на работното место, работодавачот треба да:

- изврши проценка на ризиците за безбедноста и здравјето на бремената работничка во однос на негативното влијание врз здравјето на физичките, хемиските и биолошки штетни фактори и опасности на работно место што се поврзани со појава на болест и/или повреда на работа и нивните можни штетни влијанија врз бременоста и доењето на работничките, при што посебно ќе се земат во предвид опременоста и распоредот на работното место, природата и времетраењето на изложеноста на физичките, хемиските и биолошките фактори, видот, опсегот и начинот на користење на работните средства, постапките и организацијата на работа, нивото на стручна подготовка и обука,

- посебно треба да се процени влијанието на нокната и прекувремената работа врз здравјето на бремената жена и плодот т.е. здравјето на детето во текот на доењето,

- да ги утврди превентивните и корективни мерки што треба да се преземат и

- да ги информира работничките и нивните претставници за резултатите од извршената проценка на ризикот и за превентивните мерки и тоа пред распоредување, како и при секоја суштинска промена на работните услови.

(2) Покрај општите одредби за заштита на работничките кои се веќе утврдени во правилниците кои се однесуваат на гранични вредности на изложување, листата на штетните фактори и работни услови на кои не треба да бидат изложени бремените работнички, како и работничките кои неодамна се породиле или дојат се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

(3) Листата на штетни фактори и работни услови на кои не треба да бидат изложени бремените работнички, работничките кои неодамна се породиле или дојат, но врз основа на претходно направена проценка на ризик на работното место, се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Доколку при проценката на ризикот на работното место се утврди постоење на ризик за здравјето на бремената работничка, бременоста или здравјето на нејзиното доенче што не може да се елиминира на друг начин, работодавачот ќе изврши промена на условите за работа или работното време.

(2) Доколку промената на условите за работа или работното време е технички и/или објективно неизводливо, работодавачот работничка ќе ја распореди на друго соодветно работно место каде не постојат ризици за нејзиното здравје, плодот и доенчето.

(3) Доколку распоредувањето на друго работно место е технички и/или објективно неизводливо, работодавачот ќе ја из земе работничката од нормалниот тек на работа за целиот период кој е потребен за заштита на нејзиното здравје и безбедноста на работа, како и заштита на бременоста и здравјето на доенчето.

Член 5

Бремената работничка користи платено отсуство за извршување на медицински прегледи пред породувањето, доколку таквите прегледи треба да се извршат во текот на работното време.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-5604/3
25 август 2011 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р

Прилог бр. 1

Листата на штетни фактори и работни услови на кои не треба да бидат изложени бремените работнички, работничките кои неодамна се породиле или дојат

Бремените работнички не треба да бидат изложени на следните штетни фактори/агенси ниту да работат во следните услови:

1. Штетни фактори/агенси
 - а) Физички штетни фактори
 1. Хипербарична атмосфера (комори под притисок и подводно нуркање)
 - б) Биолошки агенси
 1. Токсоплазма
 2. Рубеола вирус – освен доколку е докажано дека бремените работнички се заштитени на соодветен начин преку комплетна имунизација.
 - в) Хемиски агенси
 3. Олово и соединенија на олово, доколку тие можат да бидат апсорбирани во човечкиот организам.

4. Хемиски супстанции обележени со фразите на ризик R61 (може да предизвикуваат оштетување на неродените деца) и R63 (постои можен ризик за оштетување на неродените деца)

2. Работни услови
 - а) Подземни рударски работи
3. Организација на работа
 - а) работа ноќе
 - б) прекувремена работа

Работничките што дојат не треба да бидат изложени на следните штетни фактори, ниту да работат во следните услови:

1. Штетни фактори/агенси
 - а. Хемиски агенси
 1. Олово и соединенија на олово, доколку тие можат да бидат апсорбирани во човечкиот организам.
 2. Хемиски супстанции обележени со фразата на ризик R64 (може да предизвика оштетување на доенчињата).
2. Услови за работа
 - а. Подземна работа во рудник.
3. Организација на работа
 - а. Работа ноќе
 - б. Прекувремена работа

Прилог бр. 2

Листата на штетни фактори/агенси и работни услови на кои по извршена проценка на ризик не треба да бидат изложени бремените работнички, работничките кои неодамна се породиле или дојат

Бремените работнички не треба да бидат изложени на штетни фактори/агенси ниту да работат во услови за работа наброени подолу, доколку при проценката на ризик се утврди дека постои ризик за нивното здравје и бременоста:

1. Физички штетни фактори

- а) Нагли движења и неповолна положба на телото при работа
- б) Патување и изложеност на општи вибрации со ниски фреквенции
- в) Вибрации кои се пренесуваат директно на абдоменот
- г) Бучава
- д) Неповолни микроклиматски услови – високи и ниски температури
- ѓ) Јонизирачко зрачење
- е) Нејонизирачко зрачење со можни ефекти врз плодот

2. Биолошки агенси класифицирани во категориите 2, 3 и 4 од Директивата 90/679/ЕЕЗ, доколку е познато дека таквите агенси или терапевтските мерки кои се применуваат во случај на заболувања предизвикани со тие агенси, го загрозуваат здравјето на бремената жена и на плодот и тоа:

а) Вируси

- 1..Херпес вируси: цитомегаловирус, херпес симплекс и варицела зостер вирус
- 2.Б-19 паравирус
- 3.Вирус на рубеола
- 4.Енетеровируси: коксаки Б, еховируси и полиовирус
- 5.ХИВ-1 и ХИВ-2 вируси
- 6.Лимфоцитен хориоменингитис вирус
- 7.Вирус на хепатитис Б и хепатитис Ц
- 8.Вирус на вакцинија и на големи сипаници
- 9.Аденовируси
- 10.Вирус на западен енцефаломиелитис
- 11.Вирус на венецуелски енцефаломиелитис

б) Бактерии

- 12 Treponema pallidum
- 13 Mycobacterium tuberculosis
- 14 Lysteria monocytogenes
- 15 Salmonella typhi

ц) Протозои

1. Plasmodium spp.
2. Trypanozoma cruzi

3. Хемиски агенси

- а) Хемиските супстанции означени со фразите на ризик: R40 (ограничени податоци за канцерогени ефекти), R45 (може да предизвикаат канцер), R46 (може да предизвикаат наследни генетски оштетувања), R47 (може да предизвикаат вродени аномалии), R48 (може да предизвикаат оштетување на здравјето при продолжена експозиција), R49 (може да предизвикаат канцер при инхалација)
- б) Полициклични ароматични јагленоводороди присутни во јагленовите саѓи, катранот, смолата
- в) Жива и соединенија на жива
- г) Антимитотични лекови
- д) Јаглероден моноксид
- ѓ) Штетни хемиски агенси со позната апсорпција преку кожа

4. Процеси на производство

- а) Производство на аурамин
- б) Изложеност на прашина, пареи и аеросоли кои се создаваат при печење и електро-рафинирање на бакарно-никелни соединенија
- в) Силнокиселински процеси при производството на изопропил алкохол

5. Услови за работа

- а) Работа под услови на силен стрес и психички напор што може да биде штетно за плодот
- б) Тешка физичка работа
- в) Ракување со товар потешок од 5 кг.

**АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
2716.**

Врз основа на членот 158-с точка 1), а во врска со членот 112 став (3) и (4) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ПОТРЕБЕН ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО ОВЛАСТЕН АКТУАР**

I. Општи одредби

Член 1

(1) Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на стручниот испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар (во натамошниот текст: Стручен испит) од Агенцијата за супервизија на осигурување (во натамошниот текст: Агенција).

II. Наставна програма за спроведување на Стручниот испит

Член 2

(1) Наставната програма за спроведување на Стручниот испит се состои од следните предмети:

- 1) Веројатност и статистика;
- 2) Финансиска математика;
- 3) Стохастичко моделирање;
- 4) Економија;
- 5) Модели на доживување;
- 6) Актуарска математика I;
- 7) Актуарска математика II;
- 8) Управување со инвестиции и средства;
- 9) Осигурување на живот;
- 10) Неживотно осигурување;
- 11) Социјално и пензиско осигурување;
- 12) Здравствено осигурување;
- 13) Сметководство во осигурувањето;
- 14) Регулатива од областа на осигурувањето;
- 15) Професионализам и етика.

(2) Деталната содржина на секој од предметите, непосредно пред почетокот на обуката за предметот, ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата.

III. Комисија за спроведување на Стручниот испит

Член 3

(1) Испитите по предметите од Наставната програма се полагаат пред Комисија за спроведување на Стручниот испит (во натамошниот текст: Комисија), којашто ја формира Советот на експерти на Агенцијата.

(2) Комисијата се состои од 5 (пет) члена од кои се избира: претседател, заменик претседател и секретар на Комисијата.

(3) Комисијата по нејзиното формирање донесува Деловник со кој се пропишува начинот на работа на Комисијата.

(4) Комисијата е должна при спроведувањето на Стручниот испит да гарантира за доверливоста на информациите.

(5) Членовите на Комисијата имаат право на награда за својата работа, која ја утврдува Советот на експерти на Агенцијата.

IV. Постапка за спроведување на Стручниот испит

Член 4

(1) Постапката за спроведување на Стручниот испит се состои од:

1) спроведување на обука за предметите од Наставната програма,

2) спроведување на испити по предметите од Наставната програма, и

3) оценување и објавување на резултатите од испитите по предметите од Наставната програма

(2) За посетување на обуката и полагање на испитите, кандидатите плаќаат надомест во висина на реалните трошоци за спроведување на обуката и испитите. Висината на надоместот ја определува Советот на експерти на Агенцијата.

(3) За посетување на обуката и полагање на испитите, заинтересираните лица поднесуваат пријава за посетување на обука и полагање на стручен испит за добивање на дозвола за работа како овластен актуар, на образецот во Прилог 1 од овој правилник до Агенцијата.

(4) Кандидатите се должни кон пријавата да достават и:

1) Доказ за завршено високо образование (во оригинал, или заверено од нотар);

2) Доказ за платен надомест за учество на обуката и полагање на испитите;

3) Лична карта (пасош – за странски државјани) на увид.

IV.1. Постапка за спроведување на обуката

Член 5

(1) Агенцијата може обуката да ја организира самостојно или во соработка со други институции.

(2) Обуката се спроведува врз основа на констатирана потреба.

(3) Агенцијата со оглас во дневен печат и на својата веб страна ги известува заинтересираните кандидати за времето и местото на одржување на обуката.

(4) Доколку, според проценка на Агенцијата, не се пријават доволен број на кандидати за посета на обуката, Агенцијата нема да спроведе Стручен испит.

(5) Обуката за предметите од Наставната програма ја спроведуваат лица кои имаат универзитетско образование од соодветната област за која ќе држат предавањата.

(6) Во спроведувањето на обуката може да учествуваат и признати стручњаци од праксата од земјата и од странство.

IV.2. Постапка за спроведување на испитите

Член 6

(1) Постапката за спроведување на испитите по предметите од Наставната програма, детално се пропишува со Упатство кое го донесува Комисијата, во рок од 30 дена од денот на нејзиното формирање.

(2) По завршување на секој од испитите по предметите од Наставната програма, Комисијата составува Записник.

IV.3. Постапка за оценување и објавување на резултати од испитите

Член 7

(1) Предавачот од соодветната област, за секој кандидат, го бодува постигнатиот успех по спроведениот испит.

(2) Кандидатот успешно го положил спроведениот испит доколку остварил најмалку 60% од можните бодови на испитот.

(3) Комисијата, за секој кандидат, го оценува описно постигнатиот успех за секој спроведен испит, и тоа со: „Положил“, односно „Не положил“.

(4) Кандидатот кој не го положил успешно испитот од некој предмет, може само еднаш да го повтори полагањето на испитот по истиот предмет.

(5) Кандидатот кој два пати еднопруго не го положил испитот од еден предмет, го губи правото да ги полага преостанатите испити, но успешно положените испити му се признаваат при следно спроведување на Стручниот испит.

Член 8

(1) Агенцијата на својата веб страна, за секој спроведен испит, ќе објави листа на кандидати кои го положиле испитот.

(2) Кандидатот кој не го положил испитот, како и кандидатот кој смета дека одговорите не му се соодветно бодувани, во рок од 3 (три) дена може да изврши увид во својот испит и да испрати писмена забелешка до Агенцијата.

(3) Доставените писмени забелешки ги решава Комисијата најдоцна во рок од 7 (седум) дена од денот на прием на забелешките.

(4) По истекот на рокот на решавање на забелешките, Агенцијата на својата веб страна објавува официјална листа на кандидати кои го положиле испитот.

Член 9

(1) Стручниот испит се смета за положен доколку кандидатот успешно ги положил испитите по сите предмети од Наставната програма.

V. Уверение за положен Стручен испит

Член 10

(1) Агенцијата ќе издаде Уверение за успешно положен Стручен испит на физичко лице кое го положило Стручниот испит во смисла на член 9 од овој правилник.

VI. Признавање на квалификации за актуар стекнати во странство

Член 11

(1) Лицето кое има стекната квалификации за актуар во странство, до Агенцијата доставува барање за признавање на стекнатите квалификации за актуар во странство.

(2) Заинтересираните лица се должни со барањето за признавање на стекнатите квалификации за актуар во странство, да достават до Агенцијата и:

1) наставен план и програма на обуката за актуар врз основа на која е стекната квалификацијата, објавени од страна на странскиот надлежен орган за организирање на обуки;

2) нотарски заверен превод на наставниот план и програма;

3) друга документација на барање на Комисијата.

(3) Соодветноста на стекнатата квалификација на лицата во странство со Наставната програма за спроведување на Стручниот испит ја утврдува Комисијата.

(4) Услов за издавање на Уверение за успешно положен стручен испит е лицето успешно да го положи испитот со кој се обезбедува дека тоа лице има адекватно знаење за законите и праксата во Република Македонија потребни за работа како овластен актуар.

(5) Комисијата ја утврдува потребата од полагање на дополнителни испити на лицето за добивање на Уверение за успешно положен Стручен испит.

(6) Кандидатите за полагање на испитите плаќаат надомест. Висината на надоместот ја определува Советот на експерти на Агенцијата.

(7) Начинот и постапката за полагање на дополнителните испити ги определува Комисијата.

(8) Агенцијата ќе издаде Уверение за успешно положен Стручен испит на лицето кое ги положило дополнителните испити по предметите, определени од страна на Комисијата.

VII. Завршни одредби

Член 12

(1) Агенцијата води евиденција за кандидатите кои успешно го положиле Стручниот испит.

Член 13


(1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.0201-2897/2
11 август 2011 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

Прилог 1

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ



ПРИЈАВА

ЗА ПОСЕТУВАЊЕ ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО ОВЛАСТЕН АКТУАР

Име и презиме на барателот:	
Датум и место на раѓање:	
Број на лична карта:	
Државјанство:	
Адреса на живеење (од л.к.):	
Тел:	
Факс:	
E-mail:	
Занимање:	
Степен и назив на стручна подготовка:	
Вработен :	

Јас _____ (име и презиме на физичкото лице)
изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека:

- 1) податоците и информациите што ги содржи оваа пријава, како и целата документација која ја доставувам кон пријавата за посетување на обука и полагање на стручниот испит за добивање на дозвола за работа како овластен актуар, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.
- 2) во случај на промена на моите лични (во кои се содржат и адресни) податоци во рок од 3 (три) работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Агенцијата. Во спротивно, секоја достава од страна на Агенцијата до барателот ќе се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во пријавата.

Согласен/на сум моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани и објавувани за потребите на Агенцијата .

Запознаен/на сум дека податоците наведени во ова барање се заштитени согласно Законот за заштита на личните податоци и истите ќе се користат согласно важечката законска регулатива.

Во Скопје на _____ година

Потпис на барателот _____

2717.

Врз основа на член 158 – с, точка 1), а во врска со член 112 став (1) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИ-
ВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО ОВЛАСТЕН
АКТУАР

Општи одредби

Член 1

(1) Со овој Правилник се пропишува потребната документација за добивање дозвола за работа како овластен актуар од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата) согласно Законот за супервизија на осигурување.

Потребна документација која се приложува кон барањето за добивање на дозвола за работа како овластен актуар

Член 2

(1) За издавање на дозвола за работа како овластен актуар до Агенцијата се доставува барање за добивање на дозвола за работа како овластен актуар на соодветниот пропишан образец даден во Прилог 1 од овој Правилник.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член лицето ја доставува и следната документација:

1. диплома или уверение за завршено високо образование;
2. уверение за положен стручен испит потребен за работа како овластен актуар;
3. Потврда за стекнато едногодишно работно искуство во областа на осигурувањето или супервизија на осигурувањето;
4. уверение за неосудуваност издадено од надлежен судски орган во Република Македонија;
5. изјава дека лицето не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување или друго правно лице над кое е отворена стечајна постапка;
6. изјава дека на лицето не му е одземена дозволата за работа како овластен актуар;
7. доказ за платен надоместок за издавање дозвола за работа како овластен актуар согласно Тарифникот на Агенцијата;
8. лична карта или пасош на увид.

Форма на доставување на документација

Член 3

(1) Документацијата од член 2 став (2) од овој Правилник, која се доставува кон барањето за издавање на дозвола за работа како овластен актуар, треба да биде во оригинал или копија заверена кај овластено лице (нотар). Доколку документот што треба да се достави е на друг јазик, заедно со оригиналот односно нотарски заверената копија се доставува и превод на македонски јазик, преведен од овластен судски преведувач и заверен кај овластено лице (нотар).

(2) Сите документи, потврди и изјави кои се дел од документацијата која се доставува кон барањето за издавање дозвола за работа како овластен актуар, согласно точките 4, 5 и 6 од член 2 став (2) од овој правилник, не смеат да бидат постари од шест месеци пред денот на поднесувањето на барањето за издавање на дозволата.

(3) Агенцијата го разгледува барањето за издавање на дозвола за работа како овластен актуар од член 2 став (1) од овој Правилник со комплетна документација. Под комплетна документација се подразбира документацијата пропишана со член 2 став (2) од овој Правилник.

Одлучување по барањето за добивање дозвола за работа како овластен актуар

Член 4

(1) При одлучувањето по барањето од член 2 став (1) од овој Правилник, Агенцијата оценува дали лицето ги исполнува условите предвидени во Законот за супервизија на осигурување.

(2) Врз основа на оценката од став (1) на овој член, Агенцијата донесува решение за издавање на дозвола за работа како овластен актуар во рок од два месеци од денот на поднесување на барањето со комплетна документација согласно член 224 став (2) од Законот за супервизија на осигурување.

Завршни одредби

Член 5

(1) Агенцијата ќе води регистар на лица кои имаат дозвола за работа како овластен актуар, како и на лица на коишто им е одземена дозволата за работа како овластен актуар.

Член 6

(1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.0201-2897/3
11 август 2011 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

Прилог 1

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

БАРАЊЕ
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО ОВЛАСТЕН АКТУАР

Име и презиме на барателот:	
Датум и место на раѓање:	
Број на лична карта:	
Државјанство:	
Адреса на живеење (од л.к.):	
Тел:	
Факс:	
E-mail:	
Занимање:	
Степен и назив на стручна подготовка:	
Вработен:	

Јас _____ (име и презиме на физичкото лице) изјавувам,
под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека:

- 1) податоците и информациите што ги содржи ова барање, како и целата документација која ја доставувам кон барањето за добивање на дозвола за работа како овластен актуар, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.
- 2) во случај на промена на моите лични (во кои се содржат и адресни) податоци во рок од 3 (три) работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Агенцијата. Во спротивно, секоја достава од страна на Агенцијата до барателот ќе се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во пријавата.
- 3) ќе обезбедам почитување на донесените законски и подзаконски акти и супервизорските стандарди од страна на Агенцијата, спроведување на мерките изречени од страна на Агенцијата и ќе ги доставам сите податоци и информации побарани од страна на Агенцијата за вршење ефикасна супервизија.

Согласен/на сум моите лични податоци наведени во ова барање да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани и објавувани за потребите на Агенцијата. Запознаен/на сум дека податоците наведени во ова барање се заштитени согласно Законот за заштита на личните податоци и истите ќе се користат согласно важечката законска регулатива.

Во Скопје на _____ година

Потпис на барателот _____

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2718.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2011) и членовите 38 и 39 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по Барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „АЛМА КОМЕРЦ“ Ангел Пецов ДОО експорт-импорт Неготино, за промена на лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива, на седницата одржана на 05 септември 2011 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАКИНСТВО (ЕЛ-1)

1. Во Одлуката УП1 бр. 07-32 од 01.11.2010 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – Трговија со екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/10), наслорот на Одлуката се менува и гласи: „Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-Трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“.

2. Во точката 1 од Одлуката УП1 бр. 07 - 32 од 01.11.2010 година, зборовите „трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива“ се менуваат и гласаат: „трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“.

3. Точката 2 од Одлуката УП1 бр. 07-32 од 01.11.2010 година се менува и гласи:

„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-Трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V) се утврдени во Прилог 1. „Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-Трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“, кој што е составен дел на оваа Одлука.“

4. Насловот на Прилогот 1, од Одлуката УП1 бр. 07-32 од 01.11.2010 година се менува и гласи: „Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-Трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“.

5. Во Прилогот 1.

- Точката 2 се менува и гласи: „2. Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-Трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“.

- во Точката 6 евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи: „НД-19.03.1/10.2/11“.

- во Точката 9, во ставовите 1 и 2 по зборовите „Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)“ се додаваат зборовите: „Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“.

- Во точката 10:

а) потточката 1 се менува и гласи: „1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 3 резервоари со волумен од по 100 м3 за складирање на нафтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V), кои се лоцирани на ул. „Индустриска“ бб - Неготино и се во сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛМА КОМЕРЦ Ангел Пецов ДОО експорт – импорт Неготино и 1 резервоар за складирање на нафтениот дериват Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), со волумен од 300 м3, кои Друштвото за производство, трговија и услуги АЛМА КОМЕРЦ Ангел Пецов ДОО експорт – импорт Неготино, го има земено под закуп од Еко Оранжери Анска Река ДООЕЛ Валандово, а е лоцирано на м.в. Подано општина Валандово“.

б) во потточката 2, по зборовите „Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)“ се додаваат зборовите: „Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“.

- Во точката 11 зборовите „Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива - Трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)“ се менуваат и гласаат: „Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-Трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“.

- Во точката 12, во алинеите 1 и 2, зборовите „нафтениот дериват Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)“ се менуваат и гласаат: „нафтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“, во алинејата 3 зборовите „Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива-Трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)“ се менуваат и гласаат: „Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-Трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“.

- Во точката 14, во потточката 2 на точката 1, зборовите „нафтениот дериват Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)“ се менуваат и гласаат: „нафтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“.

- Во точката 15, во алинејата 1 зборовите „нафтениот дериват Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)“ се менуваат и гласаат: „нафтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“.

6. Табелата 1, која што е составен дел на оваа лиценца се менува и гласи како што е дадено во Прилогот кон оваа Одлука.

7. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

УП1 Бр. 11-36
5 септември 2011 година
Скопје

Претседател
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ : ТАБЕЛА 1

НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ ВО ТЕКОТ НА _____ (ГОДИНА)(МЕСЕЦ)

Вид на нафта и деривати	Состојба на залихи на почетокот на годината (месец) 2	НАБАВКА				ПРОДАЖБА						Состојба на залихи на крајот на годината (месец) (7-12) 13
		РМ		УВОЗ	ВКУПНО набавено (3+4+5) 6	ВКУПНО располо- живо (2+6) 7	во РМ		ВКУПНО РМ (8+9) 10	ИЗВОЗ продажба (10+11) 12		
		ОКТА	Други				големопродажба	малопродажба				
											3	
1												
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)												
Еуродизел БС												
Еуросулер БС 95												
ВКУПНО												

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице

(полно име и презиме)_____
(потпис)

2719.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11), и член 27 став 1 и став 4 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз - извоз Скопје на седницата одржана на 05.09.2011 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Никола Парапунов бр. 3/2-1 Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

2. Енергетската дејност производство на електрична енергија носителот на лиценцата ќе ја врши преку фотоволтаичен систем лоциран на КП бр. 260/2, КО - Бунарцик во н.м. Бунарцик.

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата во поглед на вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ќе бидат утврдени во прилог на посебна одлука за утврдување на содржината на лиценцата и ќе бидат објавени во „Службен весник на Република Македонија“ по доставувањето до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на одобрението за употреба на објектот и документите кои што треба да се достават согласно член 27, став 5, од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Р.М“, бр. 31/09).

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе влезе во сила по објавувањето на условите утврдени во точка 3 од оваа одлука.

УП1 Бр. 07-33

5 септември 2011 година

Скопје

Претседател

Димитар Петров, с.р.

2720.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија и услуги „ЕМИ ПЕТРОЛ Постолов и други“ ДОО увоз-извоз-Радовиш, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, на седницата одржана на 05.09.2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО (ЕЛ-1) И ЕУРОДИЗЕЛ БС

1. На Друштвото за трговија и услуги „ЕМИ ПЕТРОЛ Постолов и други“ ДОО увоз-извоз-Радовиш, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Еуродизел БС.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Еуродизел БС“ кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 Бр. 11-47

5 септември 2011 година

Скопје

Претседател

Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО (ЕЛ-1) И ЕУРОДИЗЕЛ БС

- 1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**
Друштво за трговија и услуги „ЕМИ ПЕТРОЛ Постолов и други“ ДОО увоз-извоз-Радовиш, со седиште на ул.Ванчо Прке бр.3, Радовиш, Република Македонија.
- 2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата**
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Еуродизел БС.
- 3. Датум на издавање на лиценцата:**
05 септември 2011 година
- 4. Период на важење на лиценцата:**
10 години
- 5. Датум до кога важи лиценцата:**
05 септември 2021 година
- 6. Евидентен број на издадената лиценца:**
НД - 32.03.1/11
- 7. Број на деловниот субјект - 4908279**
- 8. Единствен даночен број – 4023994108330**
- 9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Еуродизел БС.

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување од земјата и странство на Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Еуродизел БС, заради натамошна продажба на трговци, преработувачи или потрошувачи во земјата и странство.
- 10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите**
 1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат: 1 резервоар за складирање на нафтениот дериват Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), со волумен од 100 м³, кое Друштвото за трговија и услуги „ЕМИ ПЕТРОЛ Постолов и други“ ДОО увоз-извоз-Радовиш, го има земено под закуп од Тутунски Комбинат Тутун ДООЕЛ Прилеп, а е лоцирано во РЕ Заводи за сушење на тутун -с.Мажучиште и 2

резервоари со волумен од по 50 м³ меѓусебно поврзани, за складирање на нафтениот дериват Еуродизел БС, кое Друштвото за трговија и услуги „ЕМИ ПЕТРОЛ Постолов и други“ ДОО увоз-извоз-Радовиш, го има земено под закуп од Васидора ДООЕЛ Прилеп, а се лоцирани на ул. Крушевски пат б.б. Прилеп

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија со Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Еуродизел БС, во секое време да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на дејноста.
3. Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складираат нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Еуродизел БС.
4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Еуродизел БС, носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Македонија и во странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и горивата за транспорт со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитетот;
- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;
- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, забрана за меѓусубвенционирање

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Еуродизел БС, во текот на извештајна година, презентирани согласно **Табелата 1**, која е составен дел на оваа лиценца.
2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики,
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и
 - интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца,
3. превземени мерки во текот на извештајна година, за:
 - заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
 - заштита при работа;
 - обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;
 - спроведување на мониторинг врз сопственото работење;
 - обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.
4. извршување на програма за ремонти во извештајна година;
5. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи во врска со дејноста;
6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година;
8. бизнис план за тековната година

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни извештаји за набавка и продажба на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Еуродизел БС, презентирани согласно **Табелата 1**, која е составен дел на оваа лиценца.
- Носителот на лиценцата е должен да ја известува Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ : ТАБЕЛА 1

НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ ВО ТЕКОТ НА _____ (ГОДИНА) (МЕСЕЦ)

Вид на нафта и деривати	Состојба на залихи на почетокот на годината (месец) 2	НАБАВКА					ВКУПНО располо- живо (2+6) 7	ПРОДАЖБА					Состојба на залихи на крајот на годината (месец) (7-12) 13
		РМ		УВОЗ	ВКУПНО набавено (3+4+5) 6	во РМ		ИЗВОЗ	ВКУПНА продажба (10+11) (10+11) 12				
		ОКТА 3	Други 4			големопродажба 8				малопродажба 9			
											ВКУПНО РМ (8+9) 10	11	
1				5	6								
Екстра лесно Масло (ЕЛ-1)													
Еуродизел БС													
ВКУПНО													

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице

(полно име и презиме)_____
(потпис)

2721.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11), и член 27 став 5 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 31/09) постапувајќи на барањето на Трговско друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ТЕКОМА ДОО Штип, на седницата одржана на 05.09.2011 година донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТРГОВСКО ДРУШТВОТО ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ТЕКОМА ДОО ШТИП

1. На Трговско друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ТЕКОМА ДОО Штип со седиште на ул. Гоце Делчев бр. 36, Штип, му се утврдува содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

2. Содржината на лиценцата со правата и обврските на носителот на лиценцата пропишани во Прилог 1 на оваа Одлука, станува составен дел на Одлуката бр. 07-21 од 15.09.2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/10).

3. Со објавувањето на оваа Одлука во „Службен весник на Република Македонија“ влегува во сила лиценцата донесена со Одлуката бр. 07-21 од 15.09.2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/10).

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-21/10

5 септември 2011 година

Скопје

Претседател

Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Трговско друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ТЕКОМА ДОО Штип со седиште на ул. Гоце Делчев бр. 36, Штип

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија со фотоволтаичен систем

3. Датум на издавање на лиценцата

05 септември 2011 година

4. Датум до кога важи лиценцата

05 септември 2046 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 73.01.1/11

6. Број на деловниот субјект – 5593972**7. Единствен даночен број – 4029001122030****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе го врши од фотоволтаичен систем изграден на КП бр.816/2 КО Долани, Општина Штип.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши со произведен капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и

во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Трговско друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ТЕКОМА ДОО Штип со седиште на ул. Гоце Делчев бр.36, Штип (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија од фотоволтаичен систем, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична моќност, енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична енергија, до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување, планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија на тарифни потрошувачи, операторот за дистрибуција, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики, и
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
 - заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
 - заштита при работа,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
 - обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - обезбедување на енергетска ефикасност,
 - вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. извршување на програма за ремонти во претходната година;
 5. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
 6. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
 7. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хавари

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаните услови за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

I. Податоци за фотоволтаичниот систем:

- Име на фотоволтаичниот систем: ТЕКОМА
- Година на почеток на градба: 2010
- Година на завршеток на градба: 2011
- Проценет животен век на фотоволтаичниот систем: 35 години
- Номинална моќност на фотоволтаичен систем: 750 kW
- Број на поставени фотоволтаични модули: 4200 модула KV 185W/24V производител KVAZAR - Украина
- Број на поставени инвертори: 75, марка Stecagrid 100003ph
- Моќност на инверторот: 10 kW

II. Податоци за сончево зрачење на локација општина Штип по месеци:

Месец	Wh/m2
Јануари	2253
Февруари	3023
Март	3796
Април	4835
Мај	5347
Јуни	5820
Јули	6033
Август	5975
Септември	5240
Октомври	3920
Ноември	2575
Декември	1506

III. Очекувано производство на електрична енергија:

- Предвидено годишно производство на електрична енергија на фотоволтаична електрична централа 865.275 kWh:

Месец	kWh
Јануари	42225
Февруари	51255
Март	69075
Април	83250
Мај	93000
Јуни	95250
Јули	101250
Август	99750
Септември	87000
Октомври	69225
Ноември	45600
Декември	284425
Вкупно годишно производство:	865275

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2722.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно член 10 и член 35 ст. 1 т. 2 од Закон за Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на седница одржана на 1.9.2011 година ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

На д-р Тодор Витларов, член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија му се утврди престанок на функција по сопствено барање.

II

На именувањето согласно член 7 став 3 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија, чл. 50 од Законот за јавното обвинителство, а со Одлука А.бр.169-13/10 од 2.7.2010 година, работниот однос од 1.9.2011 година му продолжува како јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Штип, без ограничување на мандатот.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОР.бр. 8/11 Совет на Јавните обвинители
1 септември 2011 година на Република Македонија,
Скопје Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

2723.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА

I

1. Еден јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје.
2. Еден јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Битола.

II

1. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Тетово.

III

2. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Куманово.
3. Двајца јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, уверенијата за државјанство и лекарското уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за работен стаж, диплома за завршен Правен факултет

и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверена фотокопија на нотар, и доказ за верифицирана изјава за исполнување на условите за вршење на јавна функција согласно со член 2, став 2 и член 3, став 2 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 14/08 од 29.1.2008 година) и Законот за изменување и дополнување на Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 64/09 од 22.5.2009 година), издаден од надлежната Комисија за верификација на факти, согласно наведениот Закон, и да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија ул. „Вељко Влаховик“ бр. 26 кат 4 во рок од 15 дена од објавата на овој оглас во „Службен весник на РМ“.

I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Виштите јавни обвинителства освен условите предвидени во чл. 44 и чл. 45 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број 150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08, потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку пет години со потврдени резултати на правни работи, по положен правосуден испит.

II. Кандидатите кои ќе се пријават по точка II од огласот можат да бидат со работно искуство од најмалку три години по положениот правосуден испит со потврдени резултати во работата, или со завршена Академија за судии и јавни обвинители.

III. Кандидатите за избор на јавни обвинители во Основните јавни обвинителства Тетово и Скопје од точка III од огласот, како посебен услов потребно е да имаат работно искуство од најмалку три години по положениот правосуден испит со потврдени резултати во работата.

Некомлетните документи нема да бидат разгледувани.

А.бр. 152-4/11 Совет на Јавните обвинители
2 септември 2011 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

2724.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008 и 85/2010 година), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2011 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-август 2011 година во однос на просечните цени на мало во 2010 година, е повисок за 3,8%.

Директор,
м-р **Благица Новковска**, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011119